

Во училиштето се одвиваат проектите Модернизација во образованието, Менаџмент во училишница, Работа со деца со инклузивни потреби, а третата обука ќе биде во април.

Последниве неколку години семинарите и обуките се задолжителна обврска за наставниците, но тие сега се наметнуваат како потреба која носи и квалитет, така што училиштето ќе може на воспитно-образовниот пазар да понуди висококвалитетен и образован кадар.

"ДНЕВНИК" НА ОБ



ЗГРАДАТА НА ЦЕНТРАЛНОТО УЧИЛИШТЕ Е ИЗГРАДЕНА ВО 1962 ГОДИНА. ПОРАДИ ОВА, ТОА ИМА ДОТРАЕНА ЕЛЕКТРИЧНА И ВОДОВОДНА ИНСТАЛАЦИЈА

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ОУ "Кузман Јосифовски-Питу", од Општина Кисела Вода во Скопје, на 22 февруари го одбележа својот патронат, кој секогаш претставува "дневник или ретроспектива" за достигнувањата во воспитно-образовниот процес.

"Со започнувањето на деветолетката и со запишувањето на првата генерација на ученици од помала школска возраст (6 години), новите наставни планови и програми наметнаа нови стандарди во образованието", истакнува директорката на училиштето Антоанета Шмит-Таневска.

"Меѓутоа, сметам дека воспитно-образовниот процес е континуиран, поврзан и треба многу порано да почне, бидејќи со следењето на развојот на децата, од нивното раѓање до периодот кога поаѓаат на училиште, се добива појасна слика за афинитетите и психофизичкиот развој на учениците. На тој начин соработката меѓу градинките и основните училишта би го олесниле образовниот процес. Во тој контекст, земајќи ги предвид возраста на учениците од 6 години, кои денес прв пат одат во деветолетка, како и новите наставни планови и програми, ние како институција и децата сме соочени со опширни програми, зголемен фонд на часови, особено од физичко образование итн. На ниво на Општина Кисела Вода нашето училиште има најмала физкултурна сала, што секако претставува реален проблем за реализација на

зголемениот фонд на часови по физичко образование, особено во зимскиот период. На овој проблем се надоврзуваат и условите на нашето подрачно училиште, каде воопшто нема физкултурна сала, а часовите по физичко се одвиваат во аулата на зградата. Наспроти ова, сите во нашата држава и пошироко се залагаме за здрави деца, здрави граѓани итн.", вели директорката.

"Наставата почнува во 8 часот наутро и завршува во 14 часот, а законска об-

врска ни е остварување и дополнителната настава, слободни активности итн. Сè тоа претставува реално работно време на возрасен, па токму затоа треба да се овозможат услови за непречено одвивање на наставата по физичко и по здравствено образование. Покрај тоа, надвор од нашите рамки, учениците одат на англиски јазик, на музика. Тоа значи дека секое дете, според своите интереси, можности и желби, надвор од училиштето дополнително е оптоварено", истакнува таа.



ПОДРАЧНОТО УЧИЛИШТЕ Е ИЗГРАДНО ВО 1986 ГОДИНА, НО ПОКРИВОТ ПРОКИСНУВА, А НЕМА НИТУ ФИСКУЛТУРНА САЛА

РАЗОВНИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ



**ХОРОТ НА УЧИЛИШТЕТО
ПРЕТСТАВУВА СТОЛБ ЗА РАЗВОЈ НА
МАКЕДОНСКАТА МУЗИЧКА КУЛТУРА**

"Затоа треба да се даде многу поголем акцент и на здравјето на учениците. На тој план ја потенцирам акцијата, која на почетокот на оваа учебна година ја покренува Општина Кисела Вода, и ни даде поразителни резултати во однос на деформитетите кај училишните деца. По претходно направена анкета, специјалисти доктори ни ја посочија вистинската здравствена состојба на децата. Поради ова, мислам дека акцентот треба да се даде и на оваа тема", оценува раководителот на училиштето.

Инаку, во ОУ "Кузман Јосифовски-Питу" и во подрачното училиште учат вкупно 568 ученици. Просторни можности има, иако централното училиште е старо, изградено во далечната 1962 година.

"Реално гледано има многу работи за обновување. На пример, електричната инсталација, бидејќи сходно акцијата за секое дете компјутер, таа тешко ќе може да се спроведе во дело. Треба да посветиме внимание и на безбедноста на училиштето, на дотраената водоводна мрежа. Во меѓувреме, толку колку што можеше, училиштето се погрижи да направи одредни поправки.

Електричната инсталација, која е од 1962 година, од пред три години успеавме во неколку училиници да ја замениме. Но, проблемот сè уште е голем. Водоводната мрежа не е сменета. На ова поле имавме неколку мали зафати и заменивме дел од водоводните цевки во централното и во подрачното училиште, бидејќи пред извесно време се соочивме со хаварија", вели директорката.

Според неа, тековните проблеми се решаваат некако, но воспитно-образовниот процес на релација Сектор за образование, култура и спорт на Општина Кисела Вода и Министерство за образование и наука, како и со Бирото со образование мора да биде координиран и постојан.

Во овој синцир се појавуваат "куршлуси", бидејќи некој затајува.

Сепак, во ОУ "Кузман Јосифовски-Питу" се задоволни од постигнатото, бидејќи по 17 години прв пат во ова училиште има нов мебел за најмладите основци, кој бил донација од Општината.

Во рамките на организираниите трибини "Не алкохол, дрога и други наркотични средства", директорката информира дека се подобрува општествената ситуација на училиштето во средината каде што се наоѓа.

Исто така, проблемот со пронаоѓањето шприцеви, игли и други непожелни средства сè уште е присутен, бидејќи училиштето е од отворен тип. На ова поле, директорката предлага, доколку нема чуварска служба да се размислува за поставување камери, а во моментот безбедноста се зголемува со патролирање на чуварските служби од Општината. Покрај тоа, итно треба да се интервенира на покривната конструкција на подрачното училиште, кое можеби е од понов датум (1986), но кровот прокиснува, а зградата нема изолација, така што во зимскиот период учениците и наставниците повеќе се смрзнати отколку затоплени.

"Во овој момент во училиштето се одвива проектот 'Модернизација во образованието', каде наставниците одат на обука, 'Менаџмент во училиница', 'Работа со деца со инклузивни потреби', а третата обука ќе биде во април. Последниве неколку години семинарите и обуките се задолжителна обврска за наставниците, но тие сега се наметнуваат како потреба која носи и квалитет, така што училиштето ќе може на воспитно-образовниот пазар да понуди високо квалитетен и образован кадар. Исто така, сметам дека идната година новите првачиња ќе имаат учебници и овој проблем ќе биде надминат. Новина ќе биде и описното оценување, односно сумативното информативно оценување, кое ќе влезе во законската рамка на основното образование, со што ќе бидеме многу појавни и транспарентни не само за учениците, туку и за родителите".

ProMedia

hpstore

ProMedia

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi,
telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...

PRODAŽBA I SERVIS

business partner




tel. 02/ 3215980

ProMedia